

Неспорно е дека е навредливо да се слуша францускиот претседател Никола Саркози како ви порачува да ја сакате Грција. Но, доколку се остават емоциите на страна, дефинитивно може да се забележи дека Саркози го говори она што сите останати земји-членки на Унијата го шепотат меѓу себе, бидејќи да не беше така Република Македонија ќе добиеше конкретен датум за преговори или, пак, оптимистична најава дека тоа ќе се случи на есен. Наспроти тоа, Македонија е првата земја кандидат за членство во Унијата, која доби задача да го реши проблемот со името на сопствената држава доколку сака да ѝ пристапи на ЕУ. Од таму, комплетно паѓа во вода констатацијата дека земјата напредува и дека нејзиниот напредок е критериум за зачленување.

Преговарачот на ОН за спорот кој Македонија го има со Грција доаѓа со актовка во која се наоѓа нов предлог. Повторно на маса се става старо-новиот предлог, Северна Република Македонија, односно негова модифицирана варијанта, Република Македонија во заграда северна. Но, дали е ова предлогот кој ќе биде вистинско решение за проблемот? Дали со ова решение, се разбира, доколку Р Македонија се согласи, ќе се стави крај на сите нереални барања на нашиот сосед или, пак, истите и натаму ќе продолжат, но во друг правец? Дали Грција ќе застане на името и нема да ја

продолжи својата битка и за јазикот и за нацијата на Р Македонија? Каде е крајот?



Пишува:
Магдалена АНДОНОВСКА

Мачката Муши и нејзината цинковска пријателка мечката Маеушен се неразделни пријателки. Пријателството меѓу мачката и мечката почнало пред осум години, кога Муши случајно се појавила пред живеалиштето на Маеушен. Од тој момент тие не можат да замислат да не бидат заедно, потенцираат од берлинската зоолошка градина, каде се наоѓаат овие чудни пријателки. Доказ за сè тоа е фактот што пред извесен период, кога морало да биде реновирано живеалиштето на мечката, односно кога Маеушен била преместена во кафез, нејзината пријателка мачката Муши цел ден седела



МЕЧКАТА И МАЧКАТА МОЖАТ ЗАЕДНО ДА СЕ ДРУЖАТ. ЌЕ МОЖЕМЕ ЛИ И НИЕ?

пред кафезот. Забележувајќи ја тагата на мачката чуварите ѝ дозволиле да влезе во кафезот на мечката, по што објаснуваат дека следело целодневно прегрнување меѓу двете животни. Токму поради тоа раководството на берлинската зоолошка градина одлучило во новото живеалиште на Маеушен да се најде и соодветно место за Муши, со што тие повеќе на ниту еден начин нема да бидат разделени.

Оваа приказна неодамна ја објави британскиот весник "Дејли мејл" и таа е уште еден доказ дека чуда се случуваат, односно дека можат да се создадат чудни пријателства, како резултат на моментната ситуација во која живеат двете единки или, пак, како резултат на зближувањето, кое очигледно се случило спонтано. Оттука се поставува прашањето дали истото може да се случи и со највозвишеното суштество-човекот? Дали тој може да стане неразделен пријател со посилен од него, на пример, со лавот? Многу пати до сега се забележани пријателства меѓу човек и куче, човек и мачка, човек и папагал, но дали е можно пријателство меѓу човек и крокодил? Дали човекот може да си дозволи да биде неразделен пријател со некој кој е посилен од него, макар и да е рамен на него како битие, односно човек? Да, можно е. Сите ние со некого сме неразделни. Но, понекогаш се обидуваме да бидеме пријатели и со оние за кои е јасно дека се посилен од нас. Тоа се нарекува интерес.

Денес интересот е главна алатка за функционирање меѓу луѓето. Интересот е тој кој ги зближува, но тој и ги оддалечува луѓето едни од други. По оваа логика не функционираат само луѓето, туку и државите. Евидентен пример за тоа е најголемото здружувачко друштво на овој континент - Европската унија. Земјите-членки на Унијата толку многу се штитат меѓу себе што се чини дека понекогаш донесуваат и одлуки кои

можеби се во спротивност со нивните начела или, пак, се во спротивност со идеите и со заложбите, кои одредени земји ги имаат за една определена ситуација.

МАКЕДОНИЈА ВО ВИТЕЛОТ НА ТРАЈНИТЕ ИСТОРИСКИ ПРИЈАТЕЛСТВА!

Во овој маѓепсан круг од пријателства поради интерес, пријателства поради историски нишки или (не)пријателства поради тоа што во одреден момент сте (во)надвор од големата игра се наоѓа и Република Македонија. Во овој круг се врти нашата држава на патот кон Европската унија, соочена со моќта на соседот, кој го оспорува нашето влегување во клубот, и истовремено ни презентира што значи да си дел, а што ако си надвор од него!? Во овој вител Република Македонија се соочува со значењето на трајните историски пријателства, како она меѓу Франција и Грција. За жал, Македонија во овие осумнаесет години, поради константно лошите амбасадорски решенија, не успеа да создаде таков вид пријателство со ниту една европска држава. Овој преголем хендикеп сега ни се удира од глава, и тоа во моментите кои дефинитивно се најважни за нашава земја, во моментите кога сме во цјтнот за решавање на спорот со Грција и фаќањето на последниот воз за НАТО, но и во предвечерјето на добивањето на шансата за отпочнување преговори за влез во Европската унија.

По сè изгледа токму во овие моменти Република Македонија сфати што значи трајното пријателство меѓу Франција и Грција. Да потсетиме, Франција е земјата која во наредните шест месеци ќе претседава со ЕУ, односно кога Македонија ќе треба да го добие годишниот извештај за напредокот. Истовремено, веројатно Македонија ја сфати и соли-

ОЖАТ, ТОГАШ МОЖАТ И МАКЕДОНИЈА И ГРЦИЈА!?

ФРАНЦИЈА ГО ГОВОРИ ГЛАСНО ОНА ШТО ЕВРОПА ГО ШЕПОТИ!?

дарноста на земјите-членки, кои на министерскиот состанок едногласно одлучија на Република Македонија да не ѝ дадат зелено светло, односно конкретен датум за отпочнување преговори. Овој последен удар е уште една шлаканица за нашиот напредок, но и уште еден сигнал кој вели дека Република Грција е таа која ја води играта наспроти македонските заложби да покажеме дека вистината е на наша страна. Факт е дека секогаш вистината излегува на виделина, но дали во нашиот случај тоа ќе се случи предоцна?

Неспорно е дека е навредливо да се слуша францускиот претседател Никола Саркози како ви порачува да ја сакате Грција. Но, доколку се остават емоциите настрана, дефинитивно ќе може да се забележи дека Саркози го говори она што сите останати земји-членки на Унијата го шепотат меѓу себе, бидејќи да не беше така Република Македонија ќе добиеше конкретен датум за преговори или, пак, оптимистична најава дека тоа ќе се случи на есен. Но, наспроти тоа Република Македонија е првата земја кандидат за членство во Унијата која доби задача да го реши проблемот со името на сопствената држава доколку сака да ѝ пристапи на Унијата. Оттаму, комплетно паѓа во вода констатацијата дека земјава напредува и дека нејзиниот напредок е критериум за зачленување.

СЕВЕРНА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА!?

Преговарачот на Обединетите нации за спорот кој Република Македонија го има со Грција околу нашето име кој, за жал, стана главен критериум за влез на



ВРЕМЕТО НИ ИЗМИНУВА. КАДЕ Е МАКЕДОНИЈА?

државава и во НАТО и во Европската унија, доаѓа со актовка во која се наоѓа нов предлог. Овие шпекулации веќе се објавени во грчките медиуми, каде на маса повторно се става старо-новиот предлог Северна Република Македонија, односно негова модифицирана варијанта, Република Македонија во заграда северна. Наводно ова е предлогот со кој медијаторот Метју Нимиц ќе инсистира конечно да се затвори ова прашање, кое веќе стана оптоварување не само за нас, туку и за цела Европа, особено за Соединетите Американски Држави, кои се наши најсилни лобисти во овој проблем. Но, дали ова е предлогот кој ќе биде вистинско решение за проблемот? Дали со ова решение, се раз-

бира, доколку Република Македонија се согласи, ќе се стави крај на сите нереални барања на нашиот сосед или, пак, истите и натаму ќе продолжат, но во друг правец? Дали Грција ќе застане на името и нема да ја продолжи својата битка и за македонскиот јазик и за македонскиот народ? Каде е крајот?

Ова се прашањата кои и натаму лебдат во воздух и се нејасни. Малку е веројатно дека грчкото лудило ќе застане на името. Хистеричната која, пред сè, Грција ја манифестира во сопствената земја, но и во ЕУ и во НАТО, сигурно ќе продолжи и македонската голгота за докажување дека правдата е на наша страна, особено во наредниот период кога Франција ќе го има кормилото на Унијата. Македонија издржувала и во по-

тешки моменти. Издржувала и во моменти на тешко ембарго од страна на Грција, но и во моменти кога Европската унија едноставно ни го одзеде правото да кажеме дека сме Република Македонија. Значи, нема ништо ново. Единствено изненадувачки е што и по осумнаесет години европските земји не се обидоа до крај да го сфатат нашиот проблем и конечно да го решат.

Оттука се прашувам дали мечката Маеушен, во случајов Грција, и мачката Муши, во случајов Македонија, некогаш ќе можат да бидат пријатели? Ќе успеат ли да ги воочат и да ги надминат разликите меѓу себе, и да се однесуваат како вистински соседи? Големината на мечката во моментов е неспорна, наспроти таа на мачката. Но, пријателствата се градат, иако за нив е потребно време. Доколку можат Маеушен и Муши, тогаш дефинитивно можат Република Македонија и Република Грција!

DA ADNAN REISEN
STUTTGART

Informacii od 900 до 2100
Büro Stuttgart
Tel. 0711 / 8 17 78 72
Fax 0711 / 8 17 78 73
Mobil 0171 / 5 46 32 20
www.dautoski.de

70469 STUTTGART - Leobenerstr. 33 - FEUERBACH



FREIBURG
OFFENBURG
KARLSRUHE
STUTTGART
ULM
AUGSBURG
MÜNCHEN
KUMANOVO
SKOPJE
GOSTIVAR
KICEVO
VERBINDUNG MIT SPOJUVANJE SO
STRUGA PRILEP
OHRID BITOLA

Adnan Reisen
Büro Kicevo
Tel./Fax: 045 / 228 630
Mobil 075 / 742 721
070 / 711 788
Büro Freiburg
Tel. 0761 / 500 235
Mob. 0170 / 411 76 93
Büro Offenburg
Tel. 0781 / 17 48
Sekoja sreda, petok i nedela
Germanija - MAKEDONIJA
Sekoja sreda, sabota i nedela
Makedonija - GERMANIJA